

# Извештај за учество на собранија на акционери

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ

## I) Општ дел

### ISHARES TRUST

Друштвото во име и за сметка на фондовите нема инвестиции во iShares Trust, Учеството на собранието беше реализирано од причина што iShares Trust е повереник (trust) на фондови кои се дел од портфолиата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје.

ISHARES MSCI ACWI ETF	Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,26%
	Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,67%
		КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,09%
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,21%
	Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	4,35%
		КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,70%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	2,12%
	Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,02%
		КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,03%
		КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%

Датум на одржување на собранието

19.06.2017

#### Дневен ред

##### Предлог

Избор/реизбор на 5 членови на одбор:

Jane D. Carlin,  
Richard L. Fagnani  
Drew E. Lawton,  
Madhav V. Rajan  
Mark Wiedman.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје учеството на собранието го реализира преку давање на инструкции до банката чувар НЛБ Банка АД Скопје која инструкциите ги пренесе на банката субчувар Clearstream Banking Luxembourg и во наше име гласаше за точките од дневниот ред

## II) Посебен дел

### ISHARES TRUST

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>Предлог</b>		
Избор/реизбор на 5 членови на одбор:		
Jane D. Carlin,	Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот	"ЗА"
Richard L. Fagnani	Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот	"ЗА"
Drew E. Lawton,	Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот	"ЗА"
Madhav V. Rajan	Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот	"ЗА"
Mark Wiedman.	Присутните акционери го усвоија предлогот за избор на член на Одборот	"ЗА"

Скопје,  
17.08.2017 година